



МИНИСТЕРОТ БУЏАКУ ЌЕ
ГО СТАВИ СЛУЧАЈОТ НА
ВЛАДИНА СЕДНИЦА



СОЦИЈАЛА

**ПРОТЕСТ
НА СОПСТВЕНИЦИТЕ
НА СОЦИЈАЛНИ
СТАНОВИ**

СО ОРУЖЈЕ ЌЕ ГО БРАНИМ

"Никој во оваа држава не сака да помисли дека крајната цел треба да биде оружјето. Сите сакаме проблемот да биде решен со правни средства, но гневот е голем и се плашам дека некој ќе посегне по оружјето. Замислете, што ќе се случи ако се добијат две решенија за еден стан", вели Владо Денчов.

"Луѓето кои ги добија социјалните станови не се согласуваат со новите критериуми: ако конкурираат на нов конкурс за социјален стан, да добијат десет бода плус, бидејќи на тој начин - како што вели Лидија Поп Златанова - ги ставаат во ист кош со оние десет отсто кои становите ги добиле на нерегуларен начин".

Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА



Сопствениците на социјални станови за кои актуелната Влада, веднаш по доаѓањето на власт, го укина конкурсот, денонвиве протестираа пред Министерството за транспорт и врски, а министерот Буџаку им ветил дека овој случај ќе

го стави на владина седница. Оваа категорија граѓани тврди дека нема да се откаже од доделените станови, за кои објаснуваат дека сè уште имаат важечки договори.

Како што е познато, по доаѓањето на власт, Владата на премиерот Црвенков-

ски го укина Конкурсот за доделување на околу 435 социјални станови кој беше објавен во времето на владеењето на владата на екс-премиерот Љубчо Георгиевски, со образложение дека десет отсто од становите биле доделени на нелегален начин. Уставниот и Врховниот суд на Република Македонија, тогаш се прогласија за ненадлежни за овој случај. Оштетените формираа Координативно тело чија цел беше да се бори за остварување на правата на оваа категорија граѓани. Овие луѓе од Владата бараа да изврши ревизија на тие десет отсто од доделените станови и најавија разврска на случајот пред Меѓународниот суд. Стануваше збор за Проект кој го финансира Советот на Европа и Европската банка. До 2006 година требаше да се изградат 10.000 станови.



Е ОНА ШТО ГО ЗАСЛУЖИВМЕ



ВЛАДО ДЕНЧОВ

СУДБИНИ

Нашиот неделник минатата година во неколку продолженија се обиде да допре до сопствениците на овие ста-

нови и да ги пренесе нивните животни приказни. Дел од нашите соговорници добивањето на стан го искоментираа како остварување на своите соништа. Но, отка-

ко Владата им го одзеде ова право на сопственост, нивниот сон беше урнат.

- "Добивањето на станот за нас беше вистински шок. Првпат ни се случи да плачеме од радост. Единствено само скептик беше малата ќерка која рече: 'Луѓе, ај да не се радуваме, нам убави работи не ни се случуваат'", изјави тогаш Марика Поповска, една од оние на коишто Владата им ги одзеде становите.

- "Условите за живот под кирија се никакви. Секогаш кога врне покривот прокиснува. Ќерката, која има шеснаесет години, од деветгодишна возраст е под постојан лекарски надзор, затоа што едниот бубрег не ѝ е доволно развиен и не функционира. Често сме по болници. Огласот беше единствена можност да дојдеме до покрив над главата", објасни тогаш госпоѓа Убавка Стојановска.

Не знаеме дали поплаките

и критиките на овие луѓе објавени во нашиот неделник стигнаа онаму каде што требаше, но факт е дека овие луѓе лесно не се откажуваат од она што како што самите велат "го заслужуваат", па дури најавуваат и поригорозни мерки.

По подолги препукувања, перипетии и иритирани од она што се случи во градот Гостивар, каде луѓето се вселени во становите, оваа категорија граѓани побара средба со Агрон Буџаку.

- "Од почетокот кога го поведовме овој случај, до ден денес - како што вели Владо Денчов - еден од оние на кои Владата им го одзеде станот, се покажува една работа: дека ние сме во право и дека станува збор за политичка одлука, односно договор меѓу СДСМ и ДУИ за поделба на становите. Во Гостивар луѓето беа давани на суд, но немаше генерално судење, односно судските рочишта беа одложувани, бидејќи се



ПРОТЕСТ НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ

бараа аргументи од Владата. Но, никој од претставниците на Владата не доаѓаше на закажаните судења. Сето тоа се влечеше и сè уште се влече, но се доцни и со изградбата на становите".

- "Претпоставувам - додава Денчов - дека на проектантите тоа не им одговара. Но, тоа нас не нè засега. За нас најважна е одлуката на Владата. Но, на ниедна средба до сега претставниците на Владата не можеа да дадат аргументи за одлуката затоа што очигледно дека немаат".

- "Тоа е политичка одлука, многу наивна, арогантна. Владата направи нешто парадоксално, од една страна сака да одиме во Европа, но со овој потег, односно поништување на Конкурсот, нас не нè сака никој. Мислам дека Владата не може да донесува одлуки со извршно дејство на решение. Буџаку од нас ја побара целата документација, она што го води адвокатката Љубица Рубен и претходно она што ние го имавме доставено до Врховниот и Уставниот суд. Тој најави дека ќе се врати целата процедура и во исто време вети стопирање на распределбата на станови во Гостивар. Тој исто така вети дека случајот ќе биде поставен на владина седница", вели Денчов.



ЛИДИЈА ПОП ЗЛАТАНОВА

ОДБРАНА

Иако Владата најави нов конкурс, засега таков конкурс беше објавен само во Гостивар. Нашите соговорници велат дека на тој конкурс не конкурирале луѓето кои претходно ги добија становите. Тие коментираат дека ако веќе е стопирана целата процедура сигурно дека на тие кандидати нема да им се издадат решенија. Во Гостивар наместо 42 како што беа во првиот конкурс, сега се конкурирало за 40 стана, односно два помалку. Објаснувањето на Владата, како што вели Владо Денчов за овие два стана, било дека тие се наоѓаат на земјиште кое е предмет на денационализација.

- "За овој случај треба да одлучи Советот на Европа, Европската банка, а не Владата. Тоа се апсурдни ситуации. Владата бара начини како да ја искомплицира ситуацијата, да ја разбие структурата на луѓето и најлесно да ја оствари целта", објаснува Денчов.

Решенијата на овие луѓе за доделените станови не се поништени и според нивните објаснувања, нема никаква правна основа за поништување. Овие луѓе подготвуваат и тужба до Стразбур, но ќе ја активираат кога правните дејства ќе бидат завршени, независно дали станува збор за позитивна или негативна одлука.

- "Никој во оваа држава не сака да помисли дека крајната цел треба да биде оружјето. Но, како што знаеме, некој зеде оружје. Оние кои требаше да бидат судени за криминални дела, сега ни кажуваат што е демократија и правна држава. Во последните 13 години се врши геноцид врз македонскиот народ, но луѓето сфатија дека ако некој им удрил шлаганица по едниот образ, тие нема да го свртат другиот. Сите сакаме проблемот да биде решен со правни средства, но гневот е голем и се плашам дека некој ќе посегне по оружјето. Замислете што ќе се случи ако се добијат две решенија за еден стан", објаснува Денчов,

кој е оптимист дека случајот ќе биде решен во најкратко време и очекува оваа пролет да биде пролет на убави нешта.

Лидија Поп Златанова, исто така добитник на стан, на кој Владата подоцна ѝ го одзедде, вели дека луѓето кои ги добија социјалните станови не се согласуваат со новите критериуми: ако конкурираат на нов конкурс за социјален стан, да добијат десет бода плус, бидејќи на тој начин како што вели и самата "нè ставаат во ист кош" со оние десет отсто кои становите ги добиле на нерегуларен начин.

- "Како што знаете договорите не ни се поништени. Нив може да ги поништи само Министерството за транспорт и врски. Нашите барања ние писмено ги доставивме до Министерството. Министерот Агрон Буџаку вети дека нашите барања ќе ги изнесе на седница на Владата и дека во Гостивар нема да врши распределба на становите на евентуалните нови добитници", објаснува Поп Златанова.